

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 294

11 декември 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3965. Закон за изменување на Законот за финансирање на политичките партии.....	2	3974. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	8
3966. Одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Општина Ресен.....	2	3975. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берзата и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата	9
3967. Одлука за висината на референтните цени за извоз на флаширано вино и вино во цистерни	3	3976. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на чуварот на имот	11
3968. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна спогодба.....	4	3977. Решение за изменување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител	11
3969. Решение за разрешување од должноста член на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија	4	3978. Правила за изменување и дополнување на правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети.....	12
3970. Решение за изменување на Решението за формирање Совет за реформа на јавната администрација	5	Огласен дел	1-68
3971. Решение за разрешување од должноста директор на ВПУ Воспитно - поправен дом Тетово	5		
3972. Решение за именување в.д. директор на ВПУ Воспитно - поправен дом Тетово	5		
3973. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на полицијата.....	5		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3965.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за финансирање на политичките партии, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 5 декември 2020 година.

Бр. 08-4355/1
5 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Член 1

Во Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ број 76/2004, 86/2008, 161/2008, 96/2009, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), во член 27-б ставот 3 се менува и гласи:

„Запирањето (суспензија) на исплатата од ставот 1 на овој член, трае до уредно исполнување на обврските до крајот на тековната година согласно со членовите 16, 25, 26 став 3 и 27 од овој закон.“.

Член 2

Вкупните средства за годишно финансирање на политичките партии за 2020 година и 2021 година се во висина од 0,105% од вкупните изворни приходи на Буџетот на Република Северна Македонија.

На политичките партии на кои им се исплатени средства во износ согласно со Уредбата со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 166/20 и 169/20), ќе им се исплати разликата на средства од износот кој им е исплатен до износот утврден со ставот 1 на овој член, најдоцна до 31 декември 2020 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ЛИГЈ ПЕР НДРШМИН Е ЛИГЈТ ТЌ ФИНАНСИМТ ТЌ PARTIVE POLITIKE

Нени 1

Нѐ Лигјин е Финансирмит тѐ Partive Politike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 76/2004, 86/2008, 161/2008, 96/2009, 148/11, 142/12, 23/13 dhe 140/18), në nenin 27-b, paragrafi 3 ndryshohet dhe bëhet:

"Ndërprerja (pezullimi) e pagesës nga paragrafi 1 i këtij neni zgjat deri në përmbushjen e rregullt të detyrimeve deri në fund të vitit vijues, në pajtim me nenet 16, 25, 26 paragrafi 3 dhe 27 të këtij ligji."

Нени 2

Mjetet e përgjithshme të financimit vjetor të partive politike për vitin 2020 dhe 2021 janë në lartësi prej 0,105% të të hyrave të përgjithshme burimore të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Partive politike që u janë paguar mjetet në shumën që është në pajtim me Dekretligjin me fuqi ligjore për financimin e partive politike në vitin 2020, ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 166/20 dhe 169/20), do t'u paguhet dallimi i mjeteve nga shuma që u është paguar deri në shumën e përcaktuar me paragrafin 1 të këtij neni, më së voni deri më 31 dhjetor 2020.

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3966.

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука на Општина Ресен, се пренесуваат во сопственост без надоместок недвижни ствари – објекти, со вкупна површина од 356 м2, кои се наоѓаат на ул. „Село“, КО Љубојно, запишани во Имотен лист бр.1200, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда бр.1, намена на зграда В4 – 10, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 116 м2, КП бр.2608,

- зграда бр.2, намена на зграда В4 – 10, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 85 м2, КП бр.2608,

- зграда бр.1, намена на зграда В4 – 10, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 155 м2, КП бр.2094.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9091/2
10 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3967.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од корона вирусот COVID-19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 290/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИЗВОЗ НА ФЛАШИРАНО ВИНО И ВИНО ВО ЦИСТЕРНИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на референтните цени за извоз на флаширано вино и вино во цистерни.

Член 2

Висината на референтните цени од член 1 на оваа одлука се утврдува според видот на пакувањето во кое се извезува виното, количината и дестинацијата каде се извезува и изнесува:

Референтна цена за пакувано вино во стаклена амбалажа, bag in box и ПЕТ амбалажа за тарифски подброеви 2204.21 и 2204.22 за кампионски колпен превоз												
Дестинација	Пакување од 0,187 литри	Пакување од 0,25 литри	Пакување од 0,375 литри	Пакување од 0,5 литри	Пакување од 0,75 литри	Пакување од 1 литар	Пакување од 1,5 литри	Пакување од 2 литри	Пакување од 3 литри bag-in-box и 3 литри пет амбалажа	Пакување од 5 литри bag-in-box	Пакување од 5 литри пет амбалажа	Пакување од 10 литри bag-in-box
	(износ во мкд по шише)	(износ во мкд по шише)	(износ во мкд по шише)	(износ во мкд по шише)	(износ во мкд по шише)	(износ во мкд по шише)	(износ во мкд по шише)	(износ во мкд по шише)	(износ во мкд по пакување)	(износ во мкд по пакување)	(износ во мкд по пакување)	(износ во мкд по пакување)
1 Австрија	1,92	2,98	5,49	5,13	6,15	6,59	9,71	10,25	26,36	20,50	26,36	46,13
2 Албанија	0,64	0,99	1,83	1,71	2,05	2,20	3,24	3,42	8,79	6,83	8,79	15,38
3 Белгија	2,31	3,57	6,59	6,15	7,38	7,91	11,65	12,30	31,63	24,60	31,63	55,35
4 БиХ	0,90	1,39	2,56	2,39	2,87	3,08	4,53	4,78	12,30	9,57	12,30	21,53
5 Бугарија	0,64	0,99	1,83	1,71	2,05	2,20	3,24	3,42	8,79	6,83	8,79	15,38
6 Германија	1,92	2,98	5,49	5,13	6,15	6,59	9,71	10,25	26,36	20,50	26,36	46,13
7 Данска	2,18	3,37	6,22	5,81	6,97	7,47	11,01	11,62	29,87	23,23	29,87	52,28
8 Исланд	2,31	3,57	6,59	6,15	7,38	7,91	11,65	12,30	31,63	24,60	31,63	55,35
9 Италија	1,60	2,48	4,58	4,27	5,13	5,49	8,09	8,54	21,96	17,08	21,96	38,44
10 Косово	0,64	0,99	1,83	1,71	2,05	2,20	3,24	3,42	8,79	6,83	8,79	15,38
11 Латвија	1,92	2,98	5,49	5,13	6,15	6,59	9,71	10,25	26,36	20,50	26,36	46,13
12 Литванија	1,92	2,98	5,49	5,13	6,15	6,59	9,71	10,25	26,36	20,50	26,36	46,13
13 Луксембург	1,92	2,98	5,49	5,13	6,15	6,59	9,71	10,25	26,36	20,50	26,36	46,13
14 Обединето кралство	3,46	5,36	9,88	9,23	11,07	11,86	17,48	18,45	47,44	36,90	47,44	83,03
15 Шведска	2,05	3,17	5,86	5,47	6,56	7,03	10,36	10,93	28,11	21,87	28,11	49,20
16 Швајцарија	1,92	2,98	5,49	5,13	6,15	6,59	9,71	10,25	26,36	20,50	26,36	46,13
17 Чешка	1,54	2,38	4,39	4,10	4,92	5,27	7,77	8,20	21,09	16,40	21,09	36,90
18 Црна Гора	1,41	2,18	4,03	3,76	4,51	4,83	7,12	7,52	19,33	15,03	19,33	33,83
19 Хрватска	1,15	1,79	3,29	3,08	3,69	3,95	5,83	6,15	15,81	12,30	15,81	27,68
20 Холандија	2,31	3,57	6,59	6,15	7,38	7,91	11,65	12,30	31,63	24,60	31,63	55,35
21 Франција	1,92	2,98	5,49	5,13	6,15	6,59	9,71	10,25	26,36	20,50	26,36	46,13
22 Србија	0,87	1,35	2,49	2,32	2,79	2,99	4,40	4,65	11,95	9,29	11,95	20,91
23 Словенија	1,28	1,98	3,66	3,42	4,10	4,39	6,47	6,83	17,57	13,67	17,57	30,75
24 Словачка	1,54	2,38	4,39	4,10	4,92	5,27	7,77	8,20	21,09	16,40	21,09	36,90
25 Русија	3,59	5,55	10,25	9,57	11,48	12,30	18,13	19,13	49,20	38,27	49,20	86,10
26 Романија	1,28	1,98	3,66	3,42	4,10	4,39	6,47	6,83	17,57	13,67	17,57	30,75
27 Полска	2,31	3,57	6,59	6,15	7,38	7,91	11,65	12,30	31,63	24,60	31,63	55,35
28 Унгарија	1,28	1,98	3,66	3,42	4,10	4,39	6,47	6,83	17,57	13,67	17,57	30,75

Референтна цена за извезено вино во контенјери за прекуокенски земји за 0,75 литри и 1 литар флаширано вино

Дестинација	Контејнер 20 фитен без палети	Контејнер 40 фитен без палети	Контејнер 20 фитен со палети	Контејнер 40 фитен со палети
	(износ во мкд по шише)	(износ во мкд по шише)	(износ во мкд по шише)	(износ во мкд по шише)
1 Австралија	7,4	3,7	15,4	7,7
2 Јапонија	7,4	3,7	15,4	7,7
3 Канада	2,5	1,2	5,1	2,6
4 Кина	8,9	4,4	18,5	9,2
5 Јужна Кореа	3,4	1,7	7,2	3,6
6 Малта	2,5	1,2	5,1	2,6
7 Нов Зеланд	7,4	3,7	15,4	7,7
8 САД	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Сингапур	8,4	4,2	17,4	8,7
10 Израел	6,4	3,2	13,3	6,7

Референтна цена на наливно вино во цистерна по тарифски подброј 220429		
Дестинација		Референтна цена по литар во цистерна
1	Австрија	6,7
2	Албанија	1,6
3	БиХ	3,5
4	Бугарија	3,5
5	Германија	6,7
6	Грција	2,7
7	Италија	5,3
8	Јапонија	6,7
9	Канада	6,7
10	Кина	6,7
11	Косово	1,3
12	Обединето кралство	6,7
13	Швајцарија	6,7
14	Чешка	5,3
15	Црна Гора	4,0
16	Хрватска	4,0
17	Холандија	6,7
18	Србија	2,1
19	Словенија	4,3
20	Словачка	4,0
21	Русија	8,0
22	Полска	5,3
23	Кипар	5,3

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11837/1
10 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3968.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАБАВКА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна спогодба бр.44-915/1 од 28 јануари 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.22/20).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11846/1
10 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3969.

Врз основа на член 12 став 1 алинеа 1 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2009, 53/2011, 41/2014, 53/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 7 декември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста член на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија- претставник од универзитетите, се разрешува д-р Дарко Данев, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 11330/2
7 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Образец бр.1

РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАМИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ_____
(организациска единица)_____
година

П О К А Н А

_____, роден на _____ г.
(име, татково име, презиме)

со живеалиште во _____, ул. _____, бр. _____

Се повикувате да се јавите во _____, на ден _____

година во _____ часот, ПОРАДИ _____

Со себе да понесете __________
НАПОМЕНА: Во случај на спреченост потребно е да го известите Министерството за
внатрешни работи во рок од 3 дена по приемот на поканата.
Неотповикувањето на оваа покана согласно членот 89 од Законот за одбрана, повлекува
одговорност согласно членот 168 став 1 точка 3 од истоимениот закон.

М.П.

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

П О Т В Р Д А

Јас _____ потврдувам
(име, татково име, презиме)

дека на ден _____ година,

во _____ часот, примив покана за _____

ПОКАНАТА ЈА ВРАЧИЛ

ПРИМИЛ

Образец бр.2

РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАМИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ_____
(организациска единица)_____
година**П О К А Н А**
за мобилизација_____, роден на _____ г.
(име, татково име, презиме)

со живеалиште во _____, ул. _____, бр. _____

домашен телефон _____, вработен во _____

_____, телефон на работа _____

Се повикувате ВЕДНАШ да се јавите во _____

Со себе да понесете _____

НАПОМЕНА: Во случај на спреченост потребно е да го известите Министерството за
внатрешни работи во рок од 3 дена по приемот на поканата.
Неотповикувањето на оваа покана согласно членот 89 од Законот за одбрана, повлекува
одговорност согласно членот 168 став 1 точка 3 од истоимениот закон.

М.П.

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

П О Т В Р Д АЈас _____ потврдувам
(име, татково име, презиме)

дека на ден _____ година,

во _____ часот, примив покана за мобилизација

за _____

ПОКАНАТА ЈА ВРАЧИЛ

ПРИМИЛ

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3974.

□ Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и Службен весник на РСМ 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, постапувајќи по Барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност - втора емисија на акции на осигурителното брокерско друштво СН осигурителен брокер АД Битола, поднесено на ден 23.11.2020 година и изменето и дополнето на ден 27.11.2020, на седницата одржана на ден 4.12.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На осигурителното брокерско друштво СН осигурителен брокер АД Битола се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - втора емисија на 25.690 обични акции во износ од 1.284.500 евра, односно 79.247.227,00 денари по пат на приватна понуда согласно Одлуката 02-14/129-13 од 05.11.2020 година за зголемување на основната главнина од сопствени средства на Друштвото со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда-втора емисија на акции.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката 02-14/129-13 од 05.11.2020 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов Централниот регистар на Република Северна Македонија да донесе решение за упис на зголемувањето на основната главнина.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 Бр. 10-126
4 декември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Në bazë të nenit 9 dhe nenit 27 të Ligjit të Letrave me vlerë ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 95/2005, nr.25/2007, nr.07/2008 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe "Gazeta Zyrtare e RMV-së" 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut duke vepruar ndaj Kërkesës për miratimin e ofertës private të letrave me vlerë – emetim i dytë i aksioneve i shoqërisë së brokerimit në sigurime SN osiguritelen broker SHA Manastir, të parashtruar më 23.11.2020 dhe ndryshuar dhe plotësuar më 27.11.2020, në seancën e mbajtur më 04.12.2020 solli

AKTVENDIM PËR DHËNIE TË MIRATIMIT PËR EMETIM TË LETRAVE ME VLERË AFATGJATE NËPËRMJET OFERTËS PRIVATE

1. Shoqërisë së brokerimit në sigurime SN osiguritelen broker SHA Manastir i jepet miratim për emetim të letrave me vlerë afatgjate nëpërmjet ofertës private - emetim i dytë i 25.690 aksioneve të zakonshme në shumë prej 1.284.500 euro, respektivisht 79.247.227,00 denarë nëpërmjet ofertës private në përputhje me Vendimin 02-14/129-13 datë 05.11.2020 për rritje të kryegjësë themelore nga mjete vetjake të Shoqërisë me emetim të letrave me vlerë nëpërmjet ofertës private – emetim i dytë i aksioneve.

2. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e këtij Aktvendimi ka për obligim që t'i kryejë të gjitha detyrimet nga letrat me vlerë brenda afatit dhe në mënyrën e paraparë me Ligj dhe Vendimin 02-14/129-13 të datës 05.11.2020.

3. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e këtij Aktvendimi ka për obligim që brenda 8 (tetë) ditëve nga realizimi i emetimit të paraqesë për regjistrim rritjen e kryegjësë themelore në Regjistrin tregtar.

4. Miratimi për emetim të letrave me vlerë nëpërmjet ofertës private do të zbatohet me kusht që Regjistrari Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut të sjellë aktvendim për regjistrim të rritjes së kryegjësë themelore.

5. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e këtij Aktvendimi ka për obligim që t'i dorëzojë letrat me vlerë për regjistrim në depozitarin e letrave me vlerë brenda 3 (tri) ditëve punuese nga dita e regjistrimit të rritjes së kryegjësë themelore në regjistrin tregtar.

6. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e këtij Aktvendimi ka për obligim që brenda 5 (pesë) ditëve punuese nga regjistrimi i aksioneve në depozitarin e letrave me vlerë, të dorëzojë provë Komisionit të Letrave me Vlerë se është bërë regjistrim i aksioneve.

7. Ky aktvendim do të botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

UP1 Nr. 10-126
4.12.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr. **Nora Aliti**, d.v.

3975.

Врз основа на член 190 и член 75 став 3 и 4 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018, Службен весник на РСМ бр. 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.12.2020 година донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА БЕРЗАТА И НА СРЕДСТВАТА ШТО ЈА СОЧИНУВААТ ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА БЕРЗАТА

Член 1

Се менува член 1 од Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата (Службен весник на Република Македонија број 130/2006 и 56/2014) и истиот гласи:

„Со Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата се уредува определувањето на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата на берзата со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст Комисија), а особено:

- дефинирање на основната главнина на берза;
- структура на основната главнина при основање на берза;
- минималниот износ на основната главнина со кој берзата треба да располага во континуитет;
- начин на пресметка на вредноста на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата“.

Член 2

Во член 4 став 2 од Правилникот се менува алинејата (2) и гласи:

„максимален износ на влогот во обврзници, други краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициски фондови во висина до 25% од основната главнина“.

Член 3

Во член 5 став 1 од Правилникот по алинејата (4) се додава нова алинеја (5) која гласи: „удели во отворени инвестициски фондови“.

Алинеите (5) и (6) стануваат алинеи (6) и (7) соодветно.

Член 4

Во член 7 од Правилникот по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Вреднувањето на уделите во отворените инвестициски фондови ќе се врши согласно дневната вредност на уделите за секој ден во месецот“.

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4 соодветно.

Член 5

Се менува Формулар-1: ОГБЕ-1 Ниво на средства на берза, кој е даден во прилог на овој Правилник.

Член 6

Се укинуваат член 8, член 9, член 9а, член 10 и член 11 од Правилникот.

Член 7

Се укинуваат Формулар-1: ОГБЕ-1 Ниво на средства на берза и Формулар-2: ОГБЕ-2-средства и задолженост.

Член 8

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во Службен весник на Република Северна Македонија, освен членовите 1, 6 и 7 кои влегуваат во сила од 1.1.2021 година.

Одредбата од член 5 од овој Правилник престанува да важи од 1.1.2021 година.

Бр. 01-708/2
7 декември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Прилог 1: Упатство за пополнување на ОГБЕ-1 формуларот:

- Во првата колона се внесува датумот на кој се однесуваат податоците
- Во втората колона се внесуваат парите во благајна и салдата на готовинските сметки
- Во третата колона се внесуваат депозитите по видување и други депозити
- Во четвртата колона се внесува износот на обврзниците
- Во петтата колона се внесува износот на другите краткорочни хартии од вредност
- Во шестата колона се внесува износот на средства вложен во удели во отворени инвестициски фондови
- Во седмата колона се внесува износот на други движни ствари и права што имаат имотна вредност
- Во осмата колона се внесува вредноста на недвижните ствари
- Во деветтата колона се внесува вкупната вредност на средствата на берзата
- Во десеттата колона се внесуваат евентуални забелешки во врска со податоците од одделен ред
- Во формуларот се внесува датумот на известување
- Потпис, односно квалификуван дигитален сертификат на одговорното лице за комплетирање на формуларот.

ФОРМУЛАР-1:

ОГБЕ-1: Ниво на средства на берза

Берза:

Седиште:

(во денари)

Дата	Пари (готови пари, салда на готовински сметки)	Депозити по видување и други депозити	Обврзници	Други краткорочни ХоВ	Удели во отворени инвестициски фондови	Други движни ствари и права што имаат имотна вредност	Недвижни ствари	Вкупно средства	Забелешка

Датум на известување: _____ година

За берзата

Потпис, односно квалификуван дигитален сертификат на одговорно лице

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

3976.

Врз основа на член 118 став (7) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018, 245/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија број 180/2019) и 151 став (7) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 3.12.2020 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ЧУВАРОТ НА ИМОТ

Член 1

Правилникот за известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на чуварот на имот („Службен весник на Република Македонија“ бр.183/2013) во член 2 став (1) точката д) зборовите: „финансиско-информативниот сервис Блумберг“ се заменуваат со зборовите: „финансиско-информативните сервиси на Bloomberg или на Refinitiv“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-932/3
9 декември 2020 година
Скопје

Член на
Советот на експерти
Дарко Саздов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3977.

Врз основа на член 191 став (4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 9 став (4) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 декември 2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-103/20 од 18 јуни 2020 година, објавено во „Службен

весник на Република Северна Македонија“ бр.165/20, се менува називот на друштвото при што зборовите „Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ, Охрид“ се менуваат со зборовите „Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДОО, Охрид“.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ, Охрид“ се менуваат со зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДОО, Охрид“.

3. Ова решение се доставува до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-103/20
7 декември 2020 година
Скопје

Заменик претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Енвер Елмази, с.р.

Në bazë të nenit 191, paragrafi (4) të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 9, paragrafi (4) i Rregullores së Prodhuesve Preferencial, që Përdorin Tarifë Preferenciale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.116/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 7 dhjetor 2020, miratoi

A K T V E N D I M

PËR NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT TË MARRJES SË STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL

1. Në pikën 1 të Aktvendimit të Marrjes së Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial PA1 nr. 08-103/20 datë 18 qershor 2020, të publikuar në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.165/20, ndryshohet emri i shoqërisë, me çka fjalët „Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve BIO ENTERPRAJS SHPKNJ, Ohër“ zëvendësohen me fjalët „Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve BIO ENTERPRAJS SHPK, Ohër“.

2. Në pikën 2, nënpika 1, emri dhe selia: fjalët "Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve BIO ENTERPRAJS SHPKNJ Ohër" zëvendësohen me fjalët "Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve BIO ENTERPRAJS SHPK, Ohër".

3. Ky aktvendim dërgohet deri te parashtruesi, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës e Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

4. Ky aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit të tij, ndërsaq botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Zëvendëskryetar
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Enver Elmazi, d.v.

PA1 nr. 08-103/20
7 dhjetor 2020
Shkup

АД МЕПСО

3978.

Врз основа на член 85 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 19 став (1) точка 18 од Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.165/20), по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со Решение за одобрување на Правилата за изменување и дополнување на Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети бр12-2405/4 од 10.12.2020 година, Управниот одбор на Друштвото со Одлука бр. 02-7740/2 на седницата одржана на ден 11.12.2020 година донесе:

П Р А В И Л А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕКУГРАНИЧНИ
ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТИ

Член 1

Во Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 228/19) во членот 2, ставот (2) се менува и гласи:

„За доделување на правото на користење на прекуграничните преносни капацитети на интерконективните далеководи помеѓу операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија и операторите на соседните електропреносни системи:

- 1) ЈП ЕМС – Република Србија
- 2) ЕСО ЕАД – Република Бугарија
- 3) IPTO – Република Грција
- 4) KOSTT – Република Косово

АД МЕПСО може:

1. во соработка со операторот на соседниот електропреносен систем на целокупниот расположив прекуграничен преносен капацитет на соодветната граница да спроведува заедничка аукција (Joint Auction), или
2. да учествува во регионална канцеларија за координирано доделување на расположивиот прекуграничен преносен капацитет на соодветната граница.

Член 2

Во Прилог 1, точка 2 во првиот пасус по точката 3) се додава точка 4) која гласи:

„4) KOSTT – Република Косово“.

Насловот на точка 3 се менува и гласи:

„МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА НТС НА БЕС НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

Во вториот пасус по зборовите „Црна Гора“ се додава зборот „Косово“.

Во осмиот пасус по зборот „Србија“ се додава „Косово“.

Член 3

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-7737
11 декември 2020 година
Скопје

АД МЕПСО
Генерален директор,
м-р Куштрим Рамадани, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020294